

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005 и 14/2007) и Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен пристап („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 21.05.2007 година, донесе

**ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ
3,4-3,6 GHz, ЗА ФИКСЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИСТАП**

Член 1

Во Одлуката за распишување јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен пристап („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2007) во член 6, алинеја 1 бројот “40” се заменува со бројот “20”, а во алинеја 2 бројот “60” се заменува со бројот “80”.

Член 2

Во член 7 став 1 се менува и гласи:

“(1) Понудувачите треба да дадат писмена изјава дека ќе започнат со работа во рок од 6 месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции, дека по една година ќе обезбедат најмалку 20% покриеност, по две години 40% покриеност, по три години 60% покриеност, а по четири години 80% од населението во Република Македонија, односно од населението во регионот на кој се однесува понудата.”

Член 3

Во член 8 став 1 бројот “200.000” се заменува со бројот “100.000”, во став 2 во алинеја 1 бројот “100.000” се заменува со бројот “50.000”, во алинеја 2 бројот “30.000” се заменува со бројот “15.000”, во алинеја 3 бројот “30.000” се заменува со бројот “15.000”, во алинеја 4 бројот “20.000” се заменува со бројот “10.000”, во алинеја 5 бројот “20.000” се заменува со бројот “10.000” и во алинеја 6 бројот “30.000” се заменува со бројот “15.000”.

Член 4

Во член 10 став 1 бројот “40” се заменува со бројот “64”.

Член 5

Во член 11 став 1 зборовите “30.05.2007” се заменуваат со зборовите “20.06.2007”.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-33/2
21 мај 2007 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.